



ГРАД СКОПЈЕ
СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПОРТ И МЛАДИ
Бул. "Илинден" бр 82
1000 Скопје

**ПРИЈАВА
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА СПОРТИСТИ - СРЕДНОШКОЛЦИ УЧЕНИЦИ
ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ,
ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ
ЗА 2022 ГОДИНА**

Апликант за стипендија Име и презиме: Родител/Старател Име и презиме:
адреса:
телефон:
е-маил адреса:
број на трансакциска сметка на спортистот - средношколец:
депонент во:

Потребни документи: <ul style="list-style-type: none">• копија од извод од матична книга на родени на апликантот;• потврда од средното училиште каде апликантот е редовен или вонреден ученик во учебната 2021/2022 година;• копија од свидетелството за завршена учебна 2020/2021 година;• потврда од клубот дека е член на истиот;• потврда од матичната национална федерација дека е член репрезентативец во својата генерација;• апликантите да достават потврда од матичната национална федерација за постигнатите спортски резултати од 01.01.2021 година, сè до завршување на Јавниот повик во 2022 година.
--

Лице за контакт (име и презиме, телефон, е-маил):
--

*** Пријавните листови да се достават во затворен и запечатен коверт без означување на апликантот кој ја поднесува Пријавата. На ковертот на надворешната предна десна страна да биде напишано: за "Јавен повик за доделување стипендии на спортисти – средношколци ученици во средните училишта на подрачјето на градот Скопје, за 2022 година"**

1. КРАТКА БИОГРАФИЈА НА СПОРТИСТОТ

**2. ОПИС НА ПОСТИГНАТИТЕ СПОРТСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2021 ГОДИНА, И
ВО 2022 ГОДИНА СЕ ДО ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК**

Напомена:

Пријавата/апликацијата задолжително треба да биде пополнета во горенаведените точки, во спротивно истата може да биде отфрлена.

"Со поднесување на оваа Пријава, Изјавувам дека сум согласен/на моите лични податоци (личните податоци на родителот/старателот и/или личните податоци на апликантот за стипендија), да се обработуваат исклучиво во постапката за спроведување на Јавниот повик за доделување стипендии на спортисти - средношколци ученици во средните училишта на подрачјето на градот Скопје, за 2022 година."

Скопје, _____ 2022 година

АПЛИКАНТ ЗА СТИПЕНДИЈА

(име и презиме)

(име и презиме на родител/старател)